





**LVAS**

**Скопије:** 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,  
**Битола:** 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б

## ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогаш ќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на **NARDI**.

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.



## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

**Забелешка:** оригиналните резервни делови на Вашиот апарат може единствено да се најдат во нашите Технички Сервисни Центри.

**Внимание:** овој апарат треба да се достави со плик кој ги содржи прирачникот за работа и гаранцијата; ако ги нема тогаш побарајте ги!

Да добиете сервис на гаранцијата, купувачот мора да го врати, за 8 дена, приложениот сертификат прописно потпишан и со дата од дистрибутерот.

**Внимание:** апаратот мора да се користи единствено за тоа што е наменет, односно за перење алишта. Секоја друга употреба е неправилна и опасна.

Пламеник	Бай-пас 1/100 mm	Топлотна моќ (*) (kW)		Течен гас		Природен гас	
		Процент а	Намален а	Излез (g/h) G30-G31	Инжектор р 1/100 mm	Излез (l/h) G20	Инжектор 1/100mm
<b>Рерна</b>	44	2,25	0,8	163 - 161	75	214	110
<b>Процент притисок на снабдување (mbar) (1 mbar * 10,197 mm H<sub>2</sub>O)</b>				G30 = 28 - 30 G31 = 37		G20 = 20	
(*) = At 15 °C и 1013,25 mbar – сув гас со поголема топлотна моќ							
<b>Електрични карактеристики</b>							
Моќност на скарата=		1600 W		сијаличка на рерната =		15 W Grill	
мотор =		4 W		мотор за ладење =		25 W	

Овие апарати се во согласност со ЕЕС одредбата 87/308 која се однесува на надминување на радио интерференцијата.

## ИНСТАЛИРАЊЕ

### ОТПАКУВАЊЕ

- Извадете го картонското пакување, прицврстувањите агли и пластиката.
- Извадете ја стиропорската основа.
- Одвртете ги четирите навртки на задниот дел на машината за перење (слика 1).
- Ставете штрафцигер во четирите отвори придвижувај и ги гумените елементи на десно и на лево се додека сепараторите зад задната плоча не паднат на земја.
- Наведнете ја машина напред и извадете ги четирите сепаратори од долу (слика. 2) (чувајте ги четирите сепаратори видете дел Одржување и Чистење)

## ПОВРЗУВАЊЕ СО ВОДА

### ДОВОД

Машината за перење може да се поврзе само со студена вода.

Доводното црево за вода (слика . 3) може да се поврзе со славина со 3/4" навој.

- Проверете дали притисокот во хидрауличниот план е во рамките на вредностите на 0.5 и 8 бари; во случај на повисок притисок инсталирајте вентил за редуцирање на притисок.
- Прво навртете го цревето А (слика. 4) до цевката В; поврзете го другиот крај со довод на студена вода и поставете го филтерот С (слика. 5).
- Ако поврзувате нови црева или црево кои било неискористени подолго време, Ви препорачуваме да ја пуштите водата да истече пред да го поврзете доводното црево за да се елиминираат наслаги од прашина и нечистотии.

### ОДВОД

Цревето D (слика. 1) е ве е фиксно на машината за перење; свитканиот дел е закачен за цевка за одвод или на крајот на мијалникот (слика. 6):

- Не свиткувајте го за да не настане попречување.
- Не ставајте го над 85 cm ниту под 30 cm.
- Не ставајте го свитканиот крај во вода.
- Додатокот не смее да е подолг од 1 m, мора да го има истиот внатрешен дијаметар и поширокиот крај мора да биде поставен на 50 cm максимална висина.
- Внатрешниот дијаметар на одводното црево мора да биде најмалку 4 cm.

### ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ


Уредите се опремени со три-поларен кабел за во струја и работат на наизменична струја на монофазен напон 220-240V / 50-60 Hz. Жицата за заземјување има боја жолта/зелена (слика 7).

### ПОВРЗУВАЊЕ НА КАБЕЛОТ ЗА СТРУЈА

Поврзете го кабелот за струја од машината со приклучок соодветен за напојувањето кое е наведено на натписната табличка (на основата).

Во случај на директно поврзување со струја (кебел без plug), тогаш мора да се намести омниполарен приклучок со отвори меѓу контактите од 3 mm пред уредот (жицата за заземјување не смее да биде прекината од приклучокот). Пред да поврзете во електричната мрежа проверете дали:

- Мерниот инструмент, заштитниот вентил, доводната линија и штекерот се соодветни за максималното потребно напојување.
- Напојниот систем е регуларно заземјен според CENELEC, EN 60355-1 одредбите.
- Штекерот на омниполарниот приклучок да биде лесно дофатлив по инсталирањето на уредот.
- Не користете намалувачи, адаптери бидеј и тие можат да предизвикаат прегрејување и пожар.
- Произведувачот не сноси одговорност за директна или индиректна штета направена од погрешно инсталирање или ако не постои согласност со важечките електрични одредби.



## ЧИСТЕЊЕ НА ТАПАНОТ

Проверете да нема останати метални предмети(шноли, безопасни игли) кои би можеле да предизвикаат рѓосување дури во тапан со нерѓосувачки челик. Отстранете ги рѓонасинте дамки со влажна крпа, со фина брусна хартија или без хлорен детергент, никогаш со челична жица.

## ЧИСТЕЊЕ НА ДОВОДНИОТ ФИЛТЕР ЗА ВОДА

Редовно чистете го филтерот на славина за вода (слика ): одвртете го црево, извадете го филтерот и исчистете го под млаз вода.

## ПОДОЛГ ЗАСТОЈ

Во случај на подолг застој(не работа на машината):

- Исклучете ја од штекер машината
- Оставете ја вратата отворена
- Исклучете ја конекцијата со вода

## ТРАНСПОРТ

Ако треба да ја транспортирате машината за перење, фиксирајте ја транспортната заштита уште еднаш:

Исклучете ја машината од струја.

Одвртете ги осумте фиксирачки навртки на задната табла и извадете ја.

Ставете го 4 заштитни навртки во 4 гумени сепаратори, кои ги чувате настрана по инсталирањето, потоа ставете ги навртките во големите отвори на задната табла и наместете ги 4 сепаратори зад таблата.

Ставете ја задната табла на уредот:

Прво навртете ги 4 заштитни навртки за транспорт на задната страна, потоа фиксирајте ја таблата на уредот со осумте навртки.

## ИНСТАЛИРАЊЕ

### ВГРАДУВАЊЕ

### НИВЕЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА


По инсталирање:

Подесете ги ногарките на висина на уредот и достигнете до хоризонтална позиција (максимална разлика во висина 2°)

Ако подот е дрвен е се појавуваат осцилации при процесот на центрифугирање. Ви препорачуваме да ставите отпорна дрвена платформа со дебелина најмалку од 22 мм или челична (ребреста) плоча со дебелина од 4мм.

### РАБОТА

Пред да ја вклучите машината, проверете дали електричниот кабел е ставен во штекерот, дали доводното црево е поврзано со водоводната мрежа, дали снабдувањето со вода е пуштено и дали одводното црево е поврзано според упатствата.



- 1 - фиока за детергент
- 2 - бирање за центригуирање
- 3 - пола полнење /суво
- 4 - исклучена центрифуга
- 5 - вклучено/ исклучено
- 6 - индикаторско светло
- 7 - бирање температура
- 8 - тајмер за сушење
- 9 - бирање на програма за перење

### 1 ФИОКА ЗА ДЕТЕРГЕНТ

Пред да ја вклучите машината, наполнете ја фиоката (слика. 9):

- детергент за пре-перење
- детергент за главно перење (во случај на течен детергент ставете ја додатната преграда- слика 10).
- адитиви.

Количината на детергентот варира во зависност од тврдината на водата (информации можат да се добијат од одговорното Тело) и од полнењето. Целата доза на детергент комплетно се искористува благодарение на специјалниот систем на плакнење.

Ако алиштата не се многу валкани не ставајте големо количество детергент и не ставајте на пред-перење.

Следете ги упатствата покажани на пакувањата на поединечните производи како што се детергенти, адитиви производи за белење. итн. За овие производи користете ја преградата број 3, или ако треба поголемо количество, преграда 2.

## 2 - БИРАЊЕ ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ

Бројот на вртежи при центрифугирање може да се одбере.  
Притиснато копче: 500 вртежи во минута  
(се препорачува за програми на “синтетика“ и “волна“).  
Пуштено копче: максимален број на вртежи.

## 3 - ПОЛА ПОЛНЕЊЕ

Кога тапанот полн до пола, одберете  
“пола полнење“ и намалете го  
количеството на детергент: е  
заштедите време и енергија.

## 4 - ИСКЛУЧЕНА ЦЕНТРИФУГА

Се препорачува за перење на завеси и синтетика. Циклусот на перење завршува со последното плакнење и испраните работи остануваат сосема наводенети.

## 5 - ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО

Ја вклучува и исклучува машината.

## 6 - ИНДИКАТОРСКО СВЕТЛО

Покажува дека работи машината.

## 7 - БИРАЊЕ ТЕМПЕРАТУРА

Притиснете и свртете го копчето на десно или лево и одберете ја потребната температура (слика 11).

## 8 - ТАЈМЕР ЗА СУШЕЊЕ

Подесете го копчето 8 да го одберете потребното време за сушење.

## 9 - БИРАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПЕРЕЊЕ

Може да се одбере најдобрата програма за перење на алиштата.  
За правилна употреба погледнете во табелата на страните 10-11-12.

**Внимание:** Притиснете и свртете го копчето само во насока на стрелките на часовникот. Никогаш не вртете го копчето на позиција на центрифугирање додека трае процесот на перење. (слика 12) **3 ПОЛА ПОЛНЕЊЕ**

Кога тапанот полн до пола, одберете  
“пола полнење“ и намалете го  
количеството на детергент: е  
заштедите време и енергија.

## ШТЕДЕЊЕ ЕНЕРГИЈА

Ако алиштата се малку валкани, одберете програма без пред-перење.  
Најдобри резултати на перење се покажуваат кога машината е ја наполните на нејзиниот максимален капацитет (видете ги табелите со програми ) кој не смее да се надмине.  
Користете ја програмата “пола полнење“ кога полнењето е на половина од максималниот капацитет.  
Користете помалку детергент со намалена количина на алишта кои треба да се перат со програми како што се “ силни ткаенини“, “боени ткаенини“ и “синтетика“.

## ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Пред да вршите некаква операција за одржување или го чистите уредот, исклучете ја машината од струја.

## ЧИСТЕЊЕ

За надворешно чистење, користете навлажнета крпа со посебен детергент ако е потребно. Не користете абразивни средства или растворувачи.

## ЧИСТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНИОТ ФИЛТЕР

Редовно чистете го одводниот филтер во долниот дел на машината. Чистете го секогаш кога се перат ткаенини кои пуштаат конци.

Ставете рамен сад под филтерот да ја соберете водата која преостанала во пумпата.  
Свртете ја славината на лево и отстранете го филтерот.(слика 14)  
По чистење на филтерот под малз вода, најдете ја дупката на машината и ставетете го филтерот повторно и свртете на десно да го затворите. Во случај на мраз извадете ја водата која е преостаната во машината за да не настане оштетување на пумпата.

## НЕПРАВИЛНО РАБОТЕЊЕ

































Ако машината има проблеми при функционирањето или машината воопшто не работи, проверете дали:

- Вентилите на електричниот систем се расипани
- Копчето ON/OFF (вклучено/ исклучено) е притиснато.
- Славината за вода е пуштена
- Заклучувањето на вратата е добро затворено
- Црево за доводна вода е затнато
- Одводно црево да не е свиткано
- Последната фаза на центрифугирање е спречена од небалансираност поради заплеткани алишта кои се нерамномерно рапоредени во тапанот.

Ако проблемите се уште се присутни и покрај сите проверки, повикајте го најблискиот Технички Сервис, наведете ја кратенката на производот, сервискиот број (напишан на гаранцијата или на натписната табличка) за брза асистенција.

## ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМБОЛИ ЗА ТКАЕНИНИ

ЕТИКЕТИТЕ СО СИМБОЛИ ЗАКАЧЕНИ НА ОБЛЕКАТА ВИ ДАВААТ ОДЛИЧЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗБОРОТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРЕЊЕ.

<p>силно перење</p>  <p>ПЕРЕЊЕ</p>  <p>осетливо перење</p>	<p>95</p>  <p>Перење на 95°C</p> 	<p>60</p>  <p>Перење на 60°C</p> 	<p>40</p>  <p>Перење на 40°C</p> 	<p>30</p>  <p>Перење на 30°C</p> 	 <p>Осетливо перење на рака</p>	 <p>НЕ ПЕРЕТЕ</p>
 <p>БЕЛЕЊЕ</p>	 <p>белете во ладна вода</p>		 <p>НЕ БЕЛЕТЕ</p>			
 <p>ПЕГЛАЊЕ</p>	 <p>силно пеглање макс. 200°</p>	 <p>Просечно перење макс. 150°</p>	 <p>Лесно пеглање макс. 100°</p>	 <p>НЕ ПЕГЛАЈТЕ</p>		
 <p>ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ</p>	 <p>Чистење со било кој растворувач</p>	 <p>Чистење со перхлорид, керозински бензин, чист алкохол, R111 and R113</p>	 <p>Чистење со керозински бензин, чист алкохол и R113</p>	 <p>НЕ ВРШЕТЕ ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ</p>		
 <p>СУШЕЊЕ</p>	 <p>Хоризонтално сушење</p>	 <p>Сушење на закачалки за алишта.</p>	 <p>Сушење на со висување</p>	 <p>силно сушење</p>  <p>осетливо сушење</p> <p>Може да се суши во</p>	 <p>НЕ СУШЕТЕ ВО МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ</p>	

## РАБОТА

- Проверете да не е пуштено копчето 5.
- Сортирајте ги алиштата според програмите кои се дадени во табелите и со следење на индикациите покажани на етикетите закачени на секој дел од облеката, осетливите материјали мора да се перат со само со посебен детергент, волнените можат да се перат ако волната не се фа а, во спротивно мора да се перат на рака како осетливите алишта кои можат да се скинат, како што се чорапи, тафта, тенки хулахопки.
- Внимавајте боите на обоените алишта да не пуштаат; во спротивно треба да се перат одделно и на ниска температура. Обоените алишта со бои кои не пуштаат можат да се перат заедно со белите алишта. Дури и обоените алишта оможат да избелат ако се перат со алкален раствор кој содржи производи на оптичко белење. И затоа Ви препорачуваме да користите детергент за обоени алишта или детергент кој не содржи белење на осетливи алишта.
- Внимателно проверете ги сите алишта, извадете ги сите предмети од џебовите, извадете ги сите предмети кои може да рѓосуваат (токи, влошки за јака итн).
- Закопчајте ги копчињата, затворете ги патентите, закопчајте ги навлаките за пернициите, испразнете ги џебовите, плетените јакни свртете ги наопаку и зашијте ги дупките пред перење.
- Ставете чорапи и синтетика во навлака за перница.
- Никогаш не користете ја машината како сад за чување валкани алишта за да не настане влажност и да нема дамки.
- Отпорните дамки третирајте ги како што опишано во “отстранување на дамки”.
- Отворете ја вратата (слика 13) со повлекување на рачката (машината има безбедносно заклучување и не може да се отвори за време на работа -3 минути откако апаратот е се исклучи, заклучувањето се ослободува.)
- Наполнете ја машината без да го надминете максималниот капацитет, оставај и 5 см слободен простор.
- во случај на натопени алиштата наполнете ја до половина од максималниот капацитет.
- Затворете ја вратата, и проверете некое парче да не е фатено на вратата.
- Ставете детергент во соодветните прегради и затворете ја фиоката 1.
- Според Вашата потреба притиснете или 2 (центрифугирање) или 3 (пола полнење 1/2) или 4 (исклучено центрифугирање).
- Одберете ја температурата на перење на копчето 7.
- Со копчето 9 одберете ја потребната програма за перење.
- Притиснете го копчето 5. машината почнува со перењето и индикаторското светло 6 вклучува.

## ПЕРЕЊЕ

- Позиција на копчето п покажана на фазата на работа на машината за перење. За време на фазата на загревање на алкалниот раствор на пред-перење и програмите за перење копчето 9 останува неподвижно од време на време.
- Програмите на перење работат на три различни стапки на вртежи и имаат различни времиња на перење и пауза.
- Алиштата кои треба да се сушат во електричната сушална мора де бидат центрифугирани.

## ПО ЦИКЛУСОТ НА ПЕРЕЊЕ

Притиснете го копчето 5.

Почекајте 3 минути додека заклучувањето на вратата не се ослободи и извадете ги алиштата. Никогаш не употребувајте сила.

Оставете ја вратата отворена да се исуши машината.

Секогаш кога перете ткаенини кои пуштаат конци, потребно е да го исчистите филтерот (видете во депот "одржување и чистење").

За да не дојде до погрешно вклучување на машината( на пример со деца), Ви препорачуваме да го запрете снабдувањето со вода и да ја исклучите машината од струја.

## ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДАМКИ

Бидеј и некои дамки се отпорни на алкалниот раствор, потребно е биде да ги извадите пред да ги перете ткаенините. Внимавајте при отстранувањето на дамките на обоените алишта. Отстранувачите содржат отровни супстанции и се запаливи.

**Крв: дамките од свежа крв** се чистат со ладна вода. Прекуно та омекнете ја дамката од згрутчена крв и истријте со алкален раствор.

**Масни бои:** навлажнете ја дамката со памукче натопено со трихлоро- етилен и на мека површина нежно тапкајте да се истрие дамката; повторете ги постапките неколку пати.

**Стара маснотија:** навлажнете ја дамката со памукче натопено со трихлоро- етилен и на мека површина прво нежно тапкајте со врвот на прстите а потоа со волнена крпа да ја отстраните дамката.

**Бои од ткаенини:** третирајте ги со производ за белење ВАРИКИНА на температура на вриење.

**Мастило од пенкало и лепак UHU: навлажнете со ацетон\*** и отстранете ја дамката со нежно тапкање на мека површина.

**Кармин:** третирајте како погоре што е наведено, прво со ацетон\* а потоа трихлор-етилен. Преостаните нечистотии на белите ткаенини исчистете ги со варикина\*

**Трева:** користете млека вода и сапун и малку амониум хлорид. Преостанатите дамки исчистете ги со варикина\*.

**Дамки од влага:** третирајте со "Eau de Javel", исплакнете добро (само со бели ткаенини и обоени ткаенини кои се отпорни на хлор).

**Росување:** Kleesalz (отстранување на висока температура) или Rostteufel (студено отстранување). Внимавајте со застарени дамки: целулозната структура може се оштети со последично оштетување на ткаенината (дупки)

**Црвено вино:** натопете во алкален раствор, исплакнете и третирајте оцетна и лимонова киселина, и на крајот исплакнете уште еднаш. Преостанатите дамки исчистете ги со варикина\*.

## ВОДИЧ ЗА БИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРЕЊЕ ОСЕТЛИВИ АЛИШТА

копчето 9 од левата страна

подесување на копчето за програма	Бр.	Макс. Капацитет Kg	Подесувања					Detergent drawer			Опис на циклусот на перење
			Подесување на температура °C	Исклучено центрифугирање	Пополно полнење	Времетраење на центрифугирање Max 5 0 0 0	Вклучено / исклучено	Детергент за пред-перење	Детергент за перење	Омекнување	
<b>Синтетички со пред-перење</b>											
Не осетливи нормално валкани	A +	1,5	60	<input type="checkbox"/>	<b>n</b>	•	<b>o</b>	1	2	3	Пред-перење, перење, плакнење, центрифугирање
Осетливи/завеси Малку валкани		1,5	30-40	<input type="checkbox"/>	•	•	<b>o</b>	1	2	3	
<b>Синтетички без пред-перење</b>											
Не осетливи Синтетички Нормално валкани	B	1,5	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	<b>o</b>	-	2	3	перење, плакнење, центрифугирање
Осетливи/завеси Малку валкани											
		1,5	30-40	<input type="checkbox"/>	•	•	<b>o</b>	-	2	3	
Плакнење	C	1,5	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	<b>o</b>	-	-	3	Плакнење, омекнување, центрифугирање
Омекнување	D	1,5	-	<input type="checkbox"/>	•	•	<b>o</b>	-	-	3	Плакнење, омекнување, центрифугирање
Цедене/центрифугирање	E	1,0	-	•	•	•	<b>o</b>	-	-	-	Цедене/центрифугирање
Волна-топла вода Волна-ладна вода	A	1,0	30-40	<input type="checkbox"/>	•	•	<b>o</b>	-	2	3	перење, плакнење, омекнување, центрифугирање
		1,0	-	<input type="checkbox"/>	•	•	<b>o</b>	-	2	3	
Цедене/центрифугирање	B	1,0	-	•	•	•	<b>o</b>	-	-	-	центрифугирање
0 не притискајте го копчето      Q притиснете го одбраното копче      Qпритиснете го копчето											



## ВОДИЧ ЗА БИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

### НОРМАЛНО ПЕРЕЊЕ

десната страна од копчето 9

подесување на копчето за програма	Бр.	Макс. Капацитет Кг	Подесувања					Флока за детергент			Опис на циклусот на перење
			Подесување на температура °C	Исклучено/вклучено центрифугирање	Пола полнење	Варијанца центрифугирање (Max 500)	Вклучено/исклучено	Детергент за пред-перење	Детергент за перење	Омекнување	
<b>Силни/ обоени ткаенини со пред-перење</b>											
Силни ткаенини Многу валкани	A +	5	90	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	Пред-перење, перење, плакнење, центрифугирање
обоени ткаенини Отпорни бои		5	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
обоени ткаенини Осетливи бои		5	30-40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
<b>Силни/ обоени ткаенини без пред-перење</b>											
Силни ткаенини Нормално валкани	B	1,5	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2	3	Перење, плакнење, центрифугирање
		1,5	30-40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2	3	
обоени ткаенини Отпорни бои	C	1,5	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	3	
Обоени ткаенини Осетливи бои	D	1,5	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	3	Перење, плакнење, омекнување, центрифугирање
брзо перење	E	1,0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	Плакнење, омекнување, центрифугирање
плакнење/ центрифугирање	A	1,0	30-40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2	3	Плакнење, омекнување, центрифугирање
		1,0	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2	3	
омекнување/ центрифугирање	B	1,0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	омекнување/ центрифугирање
центрифуирање	B	1,0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	•	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	центрифуирање

0 не притискајте го копчето      Q притиснете го одбраното копче      Qпритиснете го копчето

**Мастило:** според видот на мастилот, прво третирајте со ацетон\*, а потоа, по налажување на дамката со оцетна киселина. Преостанатите дамки на белите ткаенини отстранете ги со "Eau de Javel". Исплакнете добро.

**Јод:** третирајте со раствор од натриум дифосфат (\*\*),и исплакнете убаво.


\* Никогаш не користете ацетон за ацетатна вешта ка свила! Користете варикина само на белите ткаенини!

**Забелешка:** Алиштата може да покажат некои "темни дамки" дури по перењето. Причината може да биде мала количина на детергент Во такви случаи, направете уште еден циклус на перење со поголема количина на детергент

### УПАТСТВА ЗА АПАРАТОТ ЗА СУШЕЊЕ

Машината има систем кој ја кондензира пареата при циклусот на сушење и потоа ја ослободува преку нормален одводен систем

N.B. славината треба да биде пуштена и цвката за одвод во точната позиција за време на циклусот на сушење. За време на сушењето, вратата може да се вжешти. Ве молиме не допирајте ја.



- 1- флока за детергент
- 2 - бирање за центрифуирање
- 3 - пола полнење /суво
- 4 - исклучена центрифуга
- 5 - вклучено/ исклучено
- 6 - индикаторско светло
- 7 - бирање температура
- 8 - тајмер за сушење
- 9 - бирање на програма за перење

### МАКСИМАЛНО ПОЛНЕЊЕ ЗА ЦИКЛУСОТ НА СУШЕЊЕ

За најдобри резултати при сушењето држете се до следните полнења со алишта: максимум 2,5 kg. за отпорните материјали (2 kg. на тешки и големи парчиња )


1,5 kg за мешани и синтетички ткаенини


Горе наведеното полнење е овозможи слободно движење во тапанот и нема да има поголемо туткање а е обезбеди ефикасно и еднакво сушење.

N.B. оваа машина со сушење може единствено да се користи за алишта кои претходно биле извртени од центрифуга по циклусот на перење.

### КАКО ДА ОДБЕРЕТЕ ЦИКЛУС НА СУШЕЊЕ

Машината има два циклуса на сушење со различни температури, повисока температура за програми за отпорни материјали и пониска температура за осетливи алишта (синтетички ткаенини).

Не притискајте го копчето 4 кое го исклучува вртењето  на циклусот на сушење во спротивен случај машината нема да суши.

Притиснете го пола-полнење  копчето 3.

Подесете го копчето 8 на потребното време за потребната операција на сушење.

Забележете дека по перењето и циклусот на вртење тајмерот 9 е се врати на стоп позиција. Ако програмата на сушење е подесена тогаш циклусот на сушење е започне во тој момент, ако не, машината е запре по циклусот на перење.

### СТЕПЕН НА СУШЕЊЕ

Ова е покажано на обемот на копчето 8 за програмата за сушење. Различни степени на сушење може да се одберат:

N.B. славината треба да биде пуштена и цвката за одвод во точната позиција за време на циклусот на сушење. За време на сушењето, вратата може да се вжешти. Ве молиме не допирајте ја.

Преостаната влажност околу 15%, идеално за пеглање подесете го копчето на 60'

Преостаната влажност околу 7% слично кога облеката е извадена од гардеробер - подесете го копчето на 80'

Екстремно суви со влажност речиси нула - подесете го копчето на 140 мин.

### КАКО ДА ГИ ПОДЕСИТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА СУШЕЊЕ РАЧНО



Да ги исушите алиштата кои само што се испрани во машината, прво проверете ја количината на алишта во тапанот и извадете го вишокот како што е наведено во делот "МАКСИМАЛНО ПОЛНЕЊЕ ВО ЦИКЛУСОТ НА СУШЕЊЕ". Одберете го степенот на сушење со ротирање на копчето 8 во насока на стрелките на часовникот до позицијата наведена во делот "СТЕПЕН НА СУШЕЊЕ", наместете го копчето 9 за програмата на перење на една од следниве позиции:

Циклус на вртење програма F за сушење на отпорни материјали

Програма за цедење L за сушење на синтетички материјали

(НЕ СУШЕТЕ ВОЛНЕНИ АЛИШТА ВО МАШИНАТА)

### АВТОМАТСКИ ЦИКЛУС НА ПЕРЕЊЕ/ СУШЕЊЕ

Наполнете ја машината како што е наведено во делот " МАКСИМАЛНО ПОЛНЕЊЕ ВО ЦИКЛУСОТ НА СУШЕЊЕ ", и внимавајте копчето 4 кое го исклучува циклусот на  вртење да не притиснато. Притиснете го . Притиснете го пола-полнење  копчето 3. подесете го копчето 9 за програма за перење на потребната програма,, подесете го копчето 8 на потребното време за сушење во зависност од степенот на потребната влажност. Стартувајте ја машината која е продолжи со циклусот на сушење автоматски откако комплетно е заврши одбраниот циклус на перење.